

БАРАЊЕ ЗА МИКРО КРЕДИТ

Дата: _____

Барање број : _____

Информации за клиентот:
Лични податоци:

Име и презиме: _____ Тел: _____

Мат.број : _____ Адреса : _____

 Стан,куќа: сопствен изнајмен друго _____

 Брачен статус: С О Р Ост.членови: _____

 Како дознавте за оваа кр.линија: директна промоција дневен печат радио ТВ
 банката препорака од _____ други _____

Бизнис податоци:

Назив на фирмата: _____ Тел: _____

Седиште: _____ Населба : _____ Општина: _____

Рег. број: _____ ЕДБ: _____

Сопст.структура: _____ Дејност: _____

 Сектор: Т П У

Работно искуство (година) _____ Дата на регистрација: _____

Број на редовно вработени (официјални и неофицијални): _____

Број на работни денови/недели / Работни денови: _____ Работно време: _____

Банкарски информации/Информации за банковни сметки:

Банка	Вид на сметка	Број на сметка	Валута

Баран кредит:

Износ: _____ Рок: _____ Рата: _____

Намена: _____

Кредитна историја

Дали имате аплицирано за кредит кај Халкбанк АД, Скопје порано? Не Да
 Одобрен Одбиен Други _____

Кредитно искуство: **yes/да** **no/не**

Банка/Приватно	Намена	Износ	Дата на испл.	Рок	Рата	Остаток

Дали во моментот сте жирант/ Дали сте биле жирант: Не Да, име на клиентот: _____ износ на кредитот (ЕУР) _____ последна рата (месец/година) _____ ;

Основни финансиски податоци:

Дневна (Седм.) продажба: _____
Вкупна месечна продажба: _____
Трошоци на продажба: (_____ %) _____
Маржа: (_____ %) _____
Оперативни трошоци: _____
Нето добивка: _____
Останати приходи: _____
Вкупни приходи: _____ *Пресметано од КС*

Со сегашна динамика на бизнисот, колкав износ би можеле да плаќате секој месец на банката без никаков проблем? (мислење на клиентот) _____ ЕУР
Во случај на непредвидени проблеми, на кој начин би го вратиле кредитот?

Персонални референци

Готовина:		Краткорочни обврски:	
Побарувања:		Долгорочни обврски:	
Залихи:		Останати обврски:	
Фиксни средства:		Вкупно обврски:	
Вкупна актива:		Капитал:	

Пресметано од КС

Други коментари/Забелешки:

ИЗЈАВА

Потврдувам дека сите информации кои ги дадов во формуларот се вистинити. Доколку се потребни дополнителни информации и/или документи ќе превземам се, истите да ги доставам до Банката.

Известен сум дека кредитниот службеник ќе ме посети на работното место и дома, со цел прибирање на потребните информации и во врска со тоа немам никакви забелешки. Во исто време на кредитниот службеник ќе му ја обезбедам целосната документација и поддршка со цел утврдување на фактичката ситуација.

Изјавувам, дека (како физичко лице или во името на моето претпријатие) немам други кредити освен подолу наведениот.

Потпис на клиентот

Коментар КР

Прелиминарна сугестија и коментар:

_____ / _____
Одговорен Кредитен Службеник [Целосно име /Потпис]